

ПРОГРАМА НА СИМПОЗИУМОТ:

„ЕТНОЛОШКИ И ФОЛКЛОРИСТИЧКИ АСПЕКТИ НА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМОТ И ИНТЕРКУЛТУРАЛИЗМОТ НА МАКЕДОНСКОТО ОПШТЕСТВО“

во организација на Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ - Скопје
и Македонското етнолошко друштво
хотел „Кратис“ - Кратово, 26-27 септември 2019 год.

четврток, 26 септември 2019

9:00-10:00

9:00-9:30 Регистрација на учесниците

9:30-10:00 Свечено отворање на симпозиумот

Поздравен говор на проф. д-р Зоранчо Малинов, Претседател на Организациониот одбор
Коктел

10:00-11:15

1-ва сесија - Претседавач: Проф. д-р Мирјана Мирчевска

1. **Д-р Мирјана Мирчевска** (Скопје), На тема мултикултура: Антропологија на заедничкото или како братството и единството се претвораат во соживот!
2. **Д-р Љупчо Ристески** (Скопје), Мултикултурност или споделена култура на национализам, клиентелизам, популизам, корупција и криминал во современото македонско општество?!
3. **Д-р Инес Црвенкоска Ристеска** (Скопје), Како се гради претставата за Ромите во етнолошко - антрополошката научна литература во македонското општество?
4. **М-р Татјана Ѓорѓиоска** (Музеј на Град Скопје), Исхраната на скопјани како метафора за мултикултурализам
5. **М-р Елизабета Конеска** (Скопје), Промени во традиционалниот живот на јурукката заедница во Македонија - следено преку примерот на семејството Адемови

11:15-11:45

Дискусија

11:45-12:00

Кафе пауза

12:00-13:15

2-ра сесија - Претседавач: Проф. д-р Ермис Лафазановски

1. **Д-р Ермис Лафазановски** (Скопје), Реторичките аспекти на современата интеркултуралност и применетата фолклористика
2. **Д-р Вера Сточевска Антиќ** (Скопје), Мит, средновековен текст, народна творба
3. **Д-р Кристина Димовска** (Скопје), (Епски) херои, опоненти, лудаци и антихерои
4. **Д-р Ана Ашталковска Гајтаноска** (Скопје), Фолклористички интерпретации за „народностите“ во социјализмот - според примери од списанието „Македонски фолклор“ и неговите изданија од 1968 до 1991 година
5. **Д-р Викторија Момева Алтипармаковска** (Битола), Влијанието на етничкиот состав врз карактеристиките на архитектурата на влашкото село Маловишта

13:15-13:45

Дискусија

14:00-15:00

Ручек

15:00-16:15

3-та сесија - Претседавач: Проф. д-р Катерина Петровска-Кузманова

1. **Д-р Катерина Петровска-Кузманова** (Скопје), Интеркултурализмот во фолклористичките истражувања
2. **Д-р Ана Витанова-Рингачева** (Струмица), Русалиите - споделена вредност во културната меморија на Македонците и Власите (врз примери на русалиската традиција во Гевгелиско-валандовскиот регион)
3. **Д-р Биљана Рајчинова-Николова** (Скопје), Интеркултурниот дијалог, интеркултурната средба и стереотипите исток-запад во македонската современа драма и нивната рецепција (преку партиципацијата на фолклорот во драмскиот светоустрој)
4. **Д-р Беким Рамадани** (Тетово), Броенките како дел од детскиот фолклор во светло на суштинска социјализација и интеркултурна комуникација
5. **Оливера Каевска** (Скопје), Застапеноста на фолклорот во учебникот по македонски јазик за етничките заедници

16:15-16:45

Дискусија

16:45-18:00

4-та сесија - Претседавач: Проф. д-р Зоранчо Малинов

1. **Д-р Зоранчо Малинов** (Скопје), Македонскиот Ѓурѓовден - празник кој зближува, но и разделува
2. **Иван Котев** (Струмица), Ѓурѓовден - Едерлез, фолклорно-етнолошки релации
3. **Д-р Владимир Боцев** (Скопје), Живото културно наследство и визуелната етнологија: обредот курбан во Македонија
4. **М-р Драган Георгиевски** (Кратово), Ситото како домашен покуќнински обреден предмет во оеговскиот регион
5. **Славко Горгиев** (Штип), Обичај за празникот Св. 40 маченици во с. Ораовица, Радовишко
6. **Боре Неделковски** (Скопје), Одгледување на маслинки во Гевгелиско-валанадовската Котлина

18:15-18:45

Дискусија

петок, 27 септември 2019

9:00-10:15

5-та сесија - Претседавач: Проф. д-р Весна Петреска

1. **Д-р Весна Петреска** (Скопје), Ритуално сродство и мултикултурализам
2. **Наде Костадиновска-Спасеновска** (Скопје), Наследувањето анализирано преку женскиот статус во семејството
3. **Славица Цветковска** (Кочани), Сличностите и различностите во обредите во македонските и влашките свадби во мултинационалните средини - селата Соколарци и Врбица во општината Чешиново-Облешево
4. **М-р Емилија Апостолова Чаловска** (Скопје), Континуитетот на типолошките обрасци во преродбенската сакрална архитектура низ примерот на еднокорабните базилики со пиластри од југозападна Македонија (Преспа, Крушево, Битола, Прилеп, Мариово и Демир Хисар)
5. **Елена Јосимовска** (Штип), Тивко одумирање на старите традиции во современиот живот на штипјани

10:15-10:45

Дискусија

11:00-12:15

6-та сесија - Претседавач: Проф. д-р Родна Величковска

1. **Д-р Родна Величковска** (Скопје), Улогата на зурлациско-тапанарската тајфа од с. Ратево, Беровско во очувањето на македонската музичка мултиетничка култура
2. **М-р Горанчо Ангелов** (Штип), Мултикултурализмот во Р. Македонија манифестиран преку инструментот зурла и зурлациската музика
3. **Д-р Александра Кузман** (Скопје), Мултикултурализмот низ призмата на македонската чалгиска музика
4. **М-р Стојанче Костов** (Скопје), Социјалните аспекти на народните ора во соборите во Источна Македонија
5. **М-р Тимко Чичаковски** (Скопје), Импровизацијата (таксим), момент на експресија за изведувачот на музичкиот инструмент канон
6. **М-р Мелита Ивановска** (Скопје), Усната хармоника како придружен инструмент за време на т.н. „женски свадби“, во свадбениот обреден циклус кај Македонците со исламска религија од с. Мелница (Азот, Велешко) и с. Скудриње, с. Велебрдо и с. Ростуше (Долна Река)

12:30-13:00

Дискусија

13:00

Затворање на симпозиумот

ОРГАНИЗАЦИСКИ ОДБОР:

Д-р Зоранчо Малинов, претседател

Д-р Мирјана Мирчевска

Д-р Весна Петреска

Д-р Владимир Боцев

Д-р Ели Луческа

Д-р Мери Стојанова

М-р Стојанче Костов, секретар